

Службен весник (на Република Македонија)

Број 117

23 август 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2793. Решение за разрешување и именување членови на Советот за стручно образование и обука	2	Декларации, заеднички позиции и декларии на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2794. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука	2	14. Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари–30 јуни 2013 година	1
2795. Решение за определување привремен граничен премин	2	15. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година	2
2796. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки	3	16. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица – рестриktivни мерки, во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година	3
2797. Правилник за нормативи и стандарди за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори и поблиски услови за начинот на остварување и спроведување на програмата за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница	5	17. Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОНЕ-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година	4
2798. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	7	Огласен дел	1-56
2799. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец август од 2013 година	7		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2793.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011 и 24/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 август 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

1. Од должноста членови на Советот за стручно образование и обука се разрешуваат:

- од Министерството за образование и наука
- Исамедин Азизи и
- Аднан Селмани
- од Министерството за труд и социјална политика
- Ирена Тодоровска
- од Министерството за финансии
- Никица Мојсоска Блажески
- од Министерството за економија
- Марија Николова
- од Бирото за развој на образованието
- Весна Хорватик
- од Агенцијата за вработување на Република Македонија
- Весна Пешова
- од Стопанска комора на Македонија
- Ристо Јанески
- од Занаетчиската комора Скопје
- Снежана Денковска
- од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Дарко Велков
- од Синдикатот за образование, наука и култура на Република Македонија
- Момир Стаменковиќ
- од Заедницата на единиците на локалната самоуправа
- Душица Перишиќ.

2. За членови на Советот за стручно образование и обука се именуваат:

- од Министерството за образование и наука
- Даниела Граороска
- Назухтере Сулемани
- од Министерството за финансии
- Бојана Илиевска
- од Министерството за економија
- д-р Јасмина Мајстороска
- од Бирото за развој на образованието
- м-р Весна Хорватовиќ
- од Агенцијата за вработување на Република Македонија
- Ристо Тасев
- од Стопанска комора на Македонија
- м-р Анета Трајковска

- од Занаетчиската комора Скопје
- Снежана Денковска
- од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Дарко Велков
- од Заедницата на единиците на локалната самоуправа
- Ардита Дема-Мехмети.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5855/1
14 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2794.

Врз основа на член 34 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 август 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

1. Маја Симоновска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука, претставник од Министерството за образование и наука.

2. За член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука, претставник од Министерството за образование и наука, се именува Наташа Јаневска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5856/1
14 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2795.

Со цел олеснување на преминувањето на државната граница од страна на државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница по повод одржувањето на традиционалниот културно – забавен и верски собир „Преображение“,

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10)

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија како надлежен орган на соседната држава донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. Се определува привремен граничен премин „Лесница“ за државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 19.8.2013 година во местото Козји Дол, општина Трговиште, Република Србија и на ден 8.9.2013 година во село Огут, општина Крива Паланка, Република Македонија.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу граничните ознаки VI-12 и VI-2/1, општина Крива Паланка на заедничката гранична линија помеѓу Република Македонија и Република Србија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин се утврдува да работи во деновите 19.8.2013 година и 8.9.2013 година со работно време од 08 до 20 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Државјаните на двете држави кои во деновите од дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши:

- непосредно од страна на физичко лице, односно пешки или
- со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија, односно Република Србија,
- во наведените денови да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона, и

- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

за Министерство за финансии
Царинска управа
Директор,
Ванчо Каргов, с.р.

за Министерство за внатрешни работи
Министер за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Бр. 121 – 50280/1
15 август 2013 година
Скопје

2796.

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 7 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за внатрешни работи, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА ВОЗИЛАТА И НИВНИ ОЗНАКИ****Член 1**

Во Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09, 150/11 и 161/12), во членот 3 пред точката 1. се додава нова реченица, која гласи:

„На територијата на Република Македонија се утврдуваат следните регистрациони подрачја:“

По точката 2. се додава нова точка 3., која гласи:

„3. Вевчани – за подрачјето на општината Вевчани;“

Во точката 20. зборот „Вевчани“ и запирката по зборот „Вевчани“ се бришат.

Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Член 2

Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-51442/1
22 август 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог

СПИСОК
НА ОЗНАКИТЕ
НА
РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА

1. БЕРОВО	BE	13. КУМАНОВО	KU
2. БИТОЛА	BT	14. НЕГОТИНО	NE
3. ВЕВЧАНИ.....	VV	15. ОХРИД	OH
4. ВЕЛЕС	VE	16. ПРИЛЕП	PP
5. ВИНИЦА	VI	17. РАДОВИШ	RA
6. ГЕВГЕЛИЈА	GE	18. РЕСЕН	RE
7. ГОСТИВАР	GV	19. СВЕТИ НИКОЛЕ	SN
8. ДЕЛЧЕВО	DE	20. СКОПЈЕ	SK
9. КАВАДАРЦИ.	KA	21. СТРУГА	SU
10.КИЧЕВО	KI	22. СТРУМИЦА	SR
11. КОЧАНИ	KO	23. ТЕТОВО	TE
12. КРИВА ПАЛАНКА	KP	24. ШТИП	ST

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2797.

Врз основа на член 89 став 6 и член 147-а став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР,
ОПРЕМА, СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА ПО-
ТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
РАБОТА НА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА КОИ УПОТРЕБУВААТ, ОД-
НОСНО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДРОГА И ДРУГИ
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗО-
РИ И ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ВО ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори (во натамошниот текст: терапевтската заедница) и поблиските услови за начинот на остварување и спроведување на програмата за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница.

I. ПРОСТОР

Член 2

Терапевтската заедница обезбедува простор, во сопственост или изнајмен од основачот, сместен во близина на населено место, со приклучок на електрична и телефонска инсталација, водоводна и канализациона мрежа, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура и со можност за користење на обезбеден јавен превоз.

Член 3

Во објектот на терапевтската заедница во зависност од бројот на лицата вклучени во третманот, се обезбедува соодветен број на простории за непречено одвивање на дејноста.

Во една просторија за спиење, се сместуваат четири кревети, односно најмногу осум кревети, со минимум од 5 м² по корисник, во која има обезбедено природно проветрување и осветлување.

За женските, односно машките корисници или сместување на семејствата, неопходно е да се обезбедат одвоени простории за спиење.

Член 4

Во објектот потребно е да има кујна за подготвување на храната и миење на садовите, како и одвоен простор за складирање на намирниците.

Во објектот е потребно да има и посебна просторија за послужување на оброците.

Во објектот потребно е да има просторија за дневен престој, за работни и терапевтски активности и за користење на слободното време.

Во објектот треба да има санитарни простории, одделно за машки и женски лица, како и за вработените во терапевтската заедница. Во санитарните простории, подовите и сидовите во височина од 2 метра треба да бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник),
- WC кабина,
- туш славина со топла и ладна вода и
- простор за организирање на перење и сушење на постелнината и личната гардероба на корисниците.

Во објектот, потребно е да има работна просторија за стручните и другите помошни вработени лица во терапевтската заедница, во која се чува службената документација, димензионирана од најмалку 12 м².

II. ОПРЕМА

Член 5

Во терапевтската заедница, треба да има опрема која одговара на потребите за секојдневно живеење на корисниците.

Во просторијата за дневен престој, треба да има доволен број на маси, столови односно фотелји, витрини или полица за книги, ТВ апарат, ДВД и радио апарат.

Во собите за спиење се обезбедува опрема и тоа: кревети за спиење, ормани за чување на лична гардероба, по можност одделно за секое лице, кебиња, постелнина, пешкири и слично, во количина во зависност од бројот на корисниците.

Во трепезаријата или посебниот простор за таа намена, се обезбедува маса и столови, соодветно на бројот на корисници.

III. СТРУЧЕН КАДАР

Член 6

Во терапевтската заедница се обезбедува соодветен број на стручен кадар, и тоа најмалку две стручни лица (социјален работник и/или психолог за работа со корисници на дрога). Според потребите, може да се вклучат

чи и медицинска сестра, доктор по општа медицина, психијатар, работен терапевт и друг соодветен кадар и волонтери.

Во терапевтската заедница треба да се обезбеди присуство на стручно лице во текот на 24 часа.

Стручните лица треба да се обучени и за терапевтската работа со корисниците на дрога, познавање на методи, техники на работа во терапевтските заедници или соодветна едукација за методите и техниките на терапевтската работа со корисниците на дрога, за што приложуваат потврда од соодветна стручна/научна установа.

Член 7

Поранешните зависници можат да се вклучат како волонтери во терапевтската заедница во третманот на корисниците, доколку поминат определена едукација или ако успешно ја завршиле програмата во терапевтската заедница.

IV СРЕДСТВА

Член 8

Основачот обезбедува потребни средства за работа, во обем и на начин за обезбедување на одржливо ниво за спроведување на Програмата за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница во период од 18 месеци, согласно со елаборатот за основање на терапевтска заедница.

V. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 9

Програмата за социјална ресоцијализација на терапевтската заедница (во натамошниот текст: Програмата за работа со корисниците), се спроведува во терапевтската заедница организирана самостојно или во соработка од:

- Министерството за труд и социјална политика,
- единица за локалната самоуправа,
- здруженија, регистрирани во Регистарот на Министерството за труд и социјална политика,
- верски заедници,
- домашни и странски физички лица.

Корисниците се вклучуваат во терапевтската заедница за обезбедување на социјална ресоцијализација со решение на центарот, по претходна согласност од корисникот, изготвен наод и мислење на стручниот тим од центарот и добиено мислење од соодветната здравствена установа, по спроведна програма за детоксикација.

Член 10

Програмата за работа со корисниците опфаќа програмата и метод на самопочитување и активно вклучување на корисникот во терапевтската програма.

Терапевтската заедница го известува надлежниот центар за социјална работа, за постигнатиот резултат од психосоцијалниот третман на сместеното лице.

Член 11

Програмата за работа со корисниците, користи интервенции за промена на индивидуалното однесување на корисникот, поврзано со користење на дроги (психоактивни супстанции), а во насока на менување на однесувањето и ставовите кон семејството, личното образование и професионалниот ангажман, со цел за олеснување на индивидуалното одвојување на лицето од терапевтската заедница и успешно реинтегрирање во семејството и општеството.

Програмата за работа со корисниците се спроведува со структуриран постојан дневен распоред на групни и индивидуални активности, работна терапија, методи, активности и време на траење на секоја поединечна фаза и тоа:

1. Заедницата, треба да има терапевтска програма со структуриран постојан дневен распоред на групните и индивидуалните активности,
2. Работната терапија, треба да има терапевтска цел и да биде поврзана со терапевтската програма на заедницата,
3. Сите фази на програмата, треба да имаат јасно дефинирана цел, методи, активности, очекувани резултати и време на траење на секоја поединечна фаза во програмата, како и дефинирано време на траење на целата програма,
4. За секој индивидуален корисник, се изработува индивидуален план за грижа во писмен облик,
5. Терапевтската заедница, усвојува правила на однесување за време на престојот и истите се истакнати на видливи места, како стандардна оперативна постапка,
6. Терапевтската заедница, треба да развие систем за наградување и казнување, со почитување на личноста и достоинството на корисникот на услугите на терапевтската заедница,
7. Терапевтската заедница, промовира систем на лично напредување на корисникот низ хиерархија на личните улоги и положбата во заедницата,
8. Дел од терапевтската програма во терапевтската заедница, се спроведува според стручен и научен докажан метод на индивидуалната и групната терапевтска работа,

9. Терапевтската заедница, треба да ги подготви поранешните зависници од дрога за самостоен живот во широката општествена заедница,

10. Терапевтската заедница, треба да им овозможи на корисниците превентивна едукација, со цел спречување на рецидиви.

Член 12

Програмата за работа со корисниците, се спроведува на начин што средствата добиени од работната терапија на корисникот, се користат исклучиво за унапредување на работењето, грижата и третманот на сместените лица.

При спроведување на Програмата за работа со корисниците, особено се води сметка корисниците да не злоупотребуваат алкохол, дрога и медикаменти, единствено медикаменти препишани од лекар.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4208/5
19 август 2013 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2798.

Врз основа на член 208 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/02013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 23.7.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје и на директорот на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје Велимир Шиповиќ, поради внесување на наложите со број 43354, 43440, 43442, 43443 и 43444 во БЕСТ системот на Македонската берза АД Скопје, без почитување на хронолошкиот редослед по кој се заведени во книгата на налози што претставува непочитување на одредбите од член 122 став 2 од Законот за хартии од вредност, како и член 22 став 2 од Правилата за тргување на Македонската берза АД Скопје.

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение, по неговата конечност ќе се објави во еден дневен весник кој излегува на територијата на Република Македонија.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”.

Бр.УП1 08-126
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2799.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за август 2013 година, на седницата одржана на 21 август 2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ОД 2013 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец август од 2013 година, се утврдува да изнесува 23,5510 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 23,2552 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец август 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,7975 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец август од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,4636 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец август од 2013 година изнесува 29,2611 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 46,5100 денари за еден САД долар, за месец јули од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-183/13
21 август 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013117